

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Статистичкото истражување за пресметка на додадената вредност за нефинансиски деловни субјекти се пополнува со цел да се пресмета вредноста на одредени макроекономски агрегати (брuto-домашен производ и брuto-додадена вредност) на ниво на главна дејност и на ниво на локална единица на чиста дејност (дејноста, општината и населеното место каде што се создава вредноста).

Извештајот го пополнуваат мали, средни и големи деловни субјекти од нефинансискиот сектор кои вршат дејност заради остварување добивка, во согласност со Законот за трговските друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр. 31/20), кои освен основната дејност, извршуваат и споредни дејности за производство на стоки и услуги наменети за пазарот.

Главна дејност е дејноста што најмногу придонесува (50 % или повеќе) во создавањето на додадената вредност.

Споредна дејност е секоја друга дејност што ја врши субјектот за производство на стоки или услуги.

Заради квалитетно пополнување на образецот, Ве молиме претходно внимателно да го прочитате Упатството за пополнување на

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ

Податоците се впишуваат читливо во илјади денари. Се преземаат од Годишната сметка за 2022 година што деловните субјекти ја доставуваат до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар. **Поголем дел од податоците се обезбедуваат од Вашата книговодствена евиденција, но ако тоа не е можно, Ве молиме да направите логични процени.** За полесно пополнување на податоците во образецот, дадени се АОП и сметки од билансни шеми ("Службен весник на РМ, бр. 52/11, 174/11, 9/12, 13/12 и 60/14) и Правилник за посебни податоци од образецот за државна евиденција ("Службен весник на РМ", бр. 2/08, 39/10, 13/11, 9/12, 101/14 и 9/16) од кои треба да се преземат податоците.

Податоците кои треба да се пополнат во образецот се поделени во два дела, и тоа :

- ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ, 2022 ГОДИНА (во 000 денари)

- ПОДАТОЦИ ПО ЛОКАЛНИ ЕДИНИЦИ НА ЧИСТА ДЕЈНОСТ, 2022 ГОДИНА (во 000 денари)

Во колона 4 се внесуваат вкупните податоци за деловниот субјект, а во следните колони податоците се распоредуваат според видот на дејностите кои ги извршува субјектот и населеното место каде што се извршуваат. Ако претпријатието врши само една дејност, но ја врши во населени места во различни општини, вкупните податоци треба да се поделат без оглед на тоа дали постојат формално регистрирани локални единици на тоа претпријатие. Распоредувањето на приходите од продажба, залихите и набавната вредност по единица на чиста дејност се врши според Националната класификација на дејностите (НКД, рев.2. и НКД, рев.2.1.).

Распределувањето на трошоците по локална единица на чиста дејност се врши според припадноста на производот, услугата, трговската стока, за кои е направен соодветниот трошок.

Распределувањето на вработените по локална единица на чиста дејност се врши во дејноста во која вработените претежно биле ангажирани во текот на годината.


Распределувањето на платите и надоместоците по локална единица на чиста дејност се врши соодветно со распределбата на вработените.

Прикажаните нематеријални и материјални средства во редовите 28 и 29 треба да се поделат по локална единица на чиста дејност.

За дополнителни информации може да се обратите до Државниот завод за статистика на следниот телефони: 02-3295-600.

Место _____ Датум _____

Име и презиме на лицето одговорно за пополнување на извештајот	(М.П.)	Раководител на деловниот субјект за кој се поднесува извештајот
_____		_____



Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Образец ДВ.1

Член 26 и член 30 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2023-2027 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.29/23).

СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
ЗА НЕФИНАНСИСКИТЕ ДЕЛОВНИ СУБЈЕКТИ
за 2024 година

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Деловен субјект - назив _____

(единицата во состав, локалната единица, го впишува својот назив и полниот назив на субјектот во чиј состав е)

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) _____

Реден број на единицата во состав (локалната единица) _____

Општина _____

Населено место _____

Улица _____ Куќен број _____

Телефон _____

Е - пошта _____

Дејност според НКД Рев. 2 _____

Дејност според НКД Рев. 2.1. _____

Табела 1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ, 2024 ГОДИНА (во 000 денари)										Табела 2. ПОДАТОЦИ ПО ЛОКАЛНИ ЕДИНИЦИ НА ЧИСТА ДЕЈНОСТ, 2024 ГОДИНА (во 000 денари)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ред. Бр.	АОП	Реден број на единицата во состав -ЕВС Населено место (описно) Матичен број на населеното место Класа по НКД Рев.2 Класа по НКД Рев.2.1.	ВКУПНО	Од тоа по чиста дејност																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				(назив на дејност)					(назив на дејност)					(назив на дејност)					(назив на дејност)					(назив на дејност)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5					6					7					8					9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	202	Приходи од продажба																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Единица на чиста дејност е секоја активност (дејност) што ја врши деловниот субјект при производство на производи или услуги за продажба и при продажба на трговски стоки.

Помошните активности како што се сметководство, транспорт, складирање, набавки, маркетинг, поправки и сл. постојат единствено за поддршка на активностите (дејностите) на деловниот субјект при производство на производи или услуги за продажба и при продажба на трговски стоки. Помошните активности не треба да се прикажат одделно туку треба да бидат опфатени во активноста (дејноста) поради која настанале.

Потребно време за пополнување на образецот мин.